

## COSTA SMERALDA

Италија-Франција-Шпанија-Балеари

7 ноќи /8 дена

Поаѓање од Барселона: 09. јануари 2023



Ден	Датум	Пристаниште	Пристигнување	Заминување
1	09-01 Саб	<b>Барселона (Barcelona) Шпанија</b>	-	19:00
2	10-01 Нед	<b>Палма де Мајорка (Palma de Mallorca) Шпанија</b>	08:00	18:00
3	11-01 Пон	<b>Ден на море (Пловидба)</b>	-	-
4	12-01 Вто	<b>Палермо (Palermo) Италија</b>	07:00	16:00
5	13-01 Сре	<b>Чивитавекија (Civitavecchia) Италија</b>	08:00	19:00
6	14-01 Чет	<b>Савона (Savona) Франција</b>	08:00	18:00
7	15-01 Пет	<b>Марсеј (Marseilles) Франција</b>	08:30	18:00
8	16-01 Саб	<b>Барселона (Barcelona) Шпанија</b>	09:00	-

### **BASIC \*гарантирана категорија**

Внатрешна двокреветна кабина \* гарантирана кат.**IV** / по лице **Еур 149**

Прозорска двокреветна кабина \* гарантирана кат. **EV**/ по лице **Еур 329**

Балконска двокреветна кабина \* гарантирана кат.**BV**/ по лице **Еур 429**

3. и 4. Возрасно лице во кабина **На барање!**

### **COMFORT\*ALL Inclusive**

Внатрешна двокреветна кабина /по лице **Еур 369**

Прозорска двокреветна кабина / по лице **Еур 549**

Балконска двокреветна кабина / по лице **Еур 649**

3. и 4. Возрасно лице во кабина **На барање!**

Пристанишни такси **150 Еур**

Доплата за 1/1 кабина +50%

***Деца до 18 години во кабина со две возрасни лица, плаќаат само пристанишни такси!***

Задолжителни напојници кои патникот ги плаќа на бродот изнесуваат:

За возрасни **11 еур** на ноќ по лице

Деца од 4 до 14 год **5.5 Еур**

Деца до 4 години не плаќаат

Коста осигурување **11 Еур** (не е задолжително)

Коста Ковид-19 осигурување **33 Еур** (не е задолжително, но се препорачува)

**Цената вклучува :**

- Крстарење со бродот по програмата
- Сместување во избраната кабина за време на крстарењето на бродот (купатило/вс, клима, сеф, фен, тв)
- Проширен полн пансион на бродот ( вечера, полноќна закуска, доручек, ручек, ужина)
- Свечена вечера и наздравување со капетанот
- Целодневни анимации
- Забавен вечерен програм во салоните и баровите со музика во живо
- Користење на бродските простории и опрема ( библиотека, фитнес центри, базен, лежалки на палуба, сауна, пешкири...)
- Представи во театар
- Влезници за казино, ноќни клубови
- Спортски активности (аеробик, stretching, bodydancing, и слични активности со инструктор во сали,...)
- Дневни активности ( игри, лов на изгубено злато, квизови, турнири, караоке, курсеви за танцување, тематски забави и сл.)
- Пакет пијалоци “ **BRINDIAMO**” вклучен за Комфорт (AI) кабините (за сите патници во кабината)

**Цената не вклучува :**

- Бакшиш
- Пијалоци на брод
- Излети на копно
- Третмани во wellness центри и козметички салони, лични фитнес тренинзи со инструктор
- Медицински услуги
- Costa осигурување

**Компанијата има право да ја смени цената без претходна најава**

**\*\*\* Откажување на аранжманот до 30 дена пред почетокот на патувањето, без пенали**